

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Операција на скршеница на долната вилица Клиничка патека

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето _____ денови

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

	ДА	НЕ	ПОТПИС
АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ			
Евидентиран прием на болниот	ЗА	ЗА	
Прием на болниот во амбуланта	МС	МС	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Спроведување на Ртг- дијагностика	ТЕХН	ТЕХН	
Запознавање со целите и текот на лекувањето и обемот на испитувањата	ДР	ДР	
Дијагноза и запис за прием на болен со терапија со потпис и температурна листа	ДР	ДР	
Амбулантски преглед	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност	ДР	ДР	
Анестезиолошки преглед за ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР			
Евидентиран прием на болниот на оддел	МС	МС	
Стандард за МС-прием на болниот на оддел	МС	МС	
Стандард за болничар- прием на болниот	БОЛ	БОЛ	
Проверка на Ртг дијагностички наоди-доколку се амбулантски проследени, не се повторуваат	ДР	ДР	
Протокол-план на дијагностички процедури	ДР	ДР	
Протокол- план на терапија	ДР	ДР	
Проверка на резултати за припрема во ОЕТА*		АНЕСТ	
Запознавање со текот и потпишување согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	

Стандард за МС-администрација на ординирана терапија	МС	МС	
*проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
КОНЗЕРВАТИВЕН ТРЕТМАН			
Третман според протокол	Др	ДР	
ОПЕРАТИВЕН ДЕН			
Стандард за МС-учество при хир. интервенција	МС	МС	
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за болничар - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Стандард за МС-инструментирање при операција	МС	МС	
Учество при операција- прв асистент	ДР	ДР	
Учество при операција- втор асистент	ДР	ДР	
Оперативен зафат според протокол	ДР	ДР	
Стандард за бол- учество при операција	БОЛ	БОЛ	
Стандард за МС(анестезиолошка сестра) –учество при операција и надзор при будење	МС	МС	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Стандард за третман на болниот (редовни тоалети и преврски, вадење на дрен, вадење конци)	ДР	ДР	
Контролен Ртг- ортопантомограм	ТЕХН	ТЕХН	
Клинички преглед	ДР	ДР	
Стандард за болничка нега	БОЛ	БОЛ	
Апликација на медикаментозна терапија	МС	МС	
ЗАКЛУЧОК ЗА ЛЕКУВАЊЕТО			
оцена на лекувањето	ДР	ДР	
конечни упатства за болниот по испишување	ДР	ДР	
Административно отпуштање на болниот	МС	МС	
Архивирање на здравствена документација	ЗА	ЗА	

Леге
нда:

ДР -лекар специјалист; **АНЕСТ** - лекар анестезиолог; **СЕС**- медицинска сестра;
ТЕХН - виш ртг техничар; **БОЛ** - болничар; **ЗА** - здравствен администратор

Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА	Потпис	Датум и час на превземена активност
-------------	---	--------	-------------------------------------

Днев
ните
акти
внос

ти се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа

Медицинските случувања кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија

Протокол за третман – избор на метода според протоколот
- конзервативен третман
- репозиција и имобилизација со остеосинтеза

Протокол-план на дијагностички процедури
RTG ортопантомограм
По потреба и CT-skan или 3D реконструкција

Протокол-оцена на лекувањето
Клинички преглед на пациентот
По потреба контролна RTG граfiја

Протокол-конечни упатства за болниот по испишување
Отпусно писмо, Прилог кон отпусно писмо
советување за терапија и домашна нега
Договор за амбулантни контролни прегледи
По потреба упатување на пациентот за понатамошен третман